

ХРАНА

ПОЈАДОК

Се служи до 14 часот

1. ОМЛЕТ СО СИРЕЊЕ (400гр.)	240мкд
3 јајца со сирење, чаабата леб	
2. ОМЛЕТ МАМУРЛАК (400гр.)	250мкд
3 јајца со сланина, сирење и печурки, чаабата леб	
3. ЈАЈЦА НА ОКО (400гр.)	250мкд
3 јајца на око, чаабата леб	
4. ПРЖЕНИ ЛЕПЧИЊА (400гр.)	250мкд
6 парчиња со сирење и домати	
5. ПОШИРАНИ ЈАЈЦА СО СЛАНИНА (350гр.)	330мкд
2 поширани јајца, чаабата леб, сланина, холандез сос	
6. СЕКСИ ПОЈАДОК (350гр.)	310мкд
Интегрално потпечено лепче, 2 јајца на око, рукола, песто од грашок	
70. УТРИНСКА ТОРТИЉА (350гр.) НОВО	250 мкд
Омлет од 3 јајца со печурки, тиквички и кашкавал, во потпечена тортиља	
71. ЛЕТНА ТОРТИЉА (350гр.) НОВО	250 мкд
Омлет од 3 јајца со домати, пиперки и сирење, во потпечена тортиља	
7. ЕНЕРГЕТСКИ ПОЈАДОК (250гр.)	240мкд
Овесна каша, јогурт, урми, ореви, суво грозје, ленено семе, банана, цимет	
8. ПОЈАДОК ОД ПЕРУ (250гр.)	240мкд
Киноа јогурт, микс бобинки, банана, суво грозје	

САЛАТА

10. СРЕЌНА И ВЕСЕЛА (300 гр.) НОВО	350мкд
Свински пршут, рукола, урми, наут, јаболко, семки од сончоглед, дресинг	
11. МЕДИТЕРАНСКА МАГИЈА (300гр.)	360мкд
Рукола, шери домати, свежи краставици, наут, маслинки, сончоглед, дресинг од босилек	
12. ТОМАТА САЛАТА (300 гр.) НОВО	250мкд
Домати, сирење, рукола, дресинг	
13. ВКУСНА САЛАТА (300гр.)	370мкд
Зелена салата, рукола, пилешко месо, пченка, пармезан, тостиран сончоглед, дресинг	

ПОТАЖ

15. МАКЕДОНСКА СУПА ОД ДОМАТИ (350гр.)	300мкд
Крем супа од домашни домати со леб и павлака на страна	
16.ПОТАЖ ОД ЛЕЌА (350гр.)	300мкд
Крем супа од црвена леќа со леб и павлака на страна	

ПИЦА

60. МАРГАРИТА (300гр.)	500мкд
61. ПЕПЕРОНИ (350гр.)	500мкд

ГЛАВНО ЈАДЕЊЕ

18. НУДЛИ СО ПИЛЕШКО И ЗЕЛЕНЧУК / ВЕГЕ (350гр.) НОВО	300мкд
Нудли, пилешко, соја сос, лук, кромид, ѓумбир, морков, сусамово масло	
19. СВИНСКИ РЕБРА ВО ФУРНА (400 гр.)	520мкд
20. ЛОСОС СО ПОРТОКАЛ (400гр.)	1050мкд
Лосос, рузмарин, сезонски зеленчук, сок од портокал	
21. ЊОКИ СО ДОМАТЕН СОС И ПАРМЕЗАН (350 гр.)	440мкд
Њоки од компири, доматиен сос, босилек, пармезан	
22. РИЖОТО “НАПРАВИ САМ” (350 гр.)	400мкд
*Побарајте листа од келнер и одберете ги вашите состојки	
23. ПЕНЕ ПАСТА “НАПРАВИ САМ” (400гр.)	400мкд
*Побарајте листа од келнер и одберете ги вашите состојки	
24. ФАМИЛИЈАРНА ПЕНЕ ПАСТА ЗА 4 ЛИЦА (1600гр.)	1150мкд
*Побарајте листа од келнер и одберете ги вашите состојки	
25. МАЛКУ ПОИНАКОВ ФАЛАФЕЛ (350гр.)	350мкд
Фалафел, салата, потпечен леб, кари сос	
26. АМЕРИКАНСКИ ЧИЗБУРГЕР (500гр.)	460мкд
Домашно лепче, плескавица 50% телешко месо - 50% свинско месо, кашкавал, сланина, кисели краставички, гратиниран кромид, зелена салата, компири, бургер сос	
27.ВЕГЕ БУРГЕР (400гр.)	400мкд
Домашно лепче, плескавица од тиквици, кашкавал, кисели краставички, гратиниран кромид, зелена салата, бургер сос на страна	
28.ВРАП СО СВИНСКО И ТОПЕН КАШКАВАЛ(400гр.)	450мкд
2 тортиљи со цепкано свинско месо, топен кашкавал, кисели краставички и зелена салата	
29. ВРАП СО ПИЛЕШКО И ТОПЕН КАШКАВАЛ (400гр.)	450мкд
2 тортиљи со гриловано пилешко месо, топен кашкавал, кисели краставички и зелена салата	
30. МУСАКА СО МОДАР ПАТЛИЌАН, МЕЛЕНО МЕСО И МОЦАРЕЛА (350 гр.)	400мкд

СЕНДВИЧ

34. СРПСКА СЛАВА (350гр.)	330мкд
Интегрален леб, сецкани свински ребра, зелка, кисели краставици, рукола, мајонез	
35. КУЛИ (350гр.)	330мкд
Интегрален леб, кулен, рукола, марула, сирење, домати, мајонез	
36. ЉУБОВ (350гр.)	350мкд
Интегрален леб, пилешко месо,мајонез, марула, домат, кашкавал	
37. ВЕГЕТАРИЈАНСКИ ЗДРАВ СЕНДВИЧ(350гр.)	300мкд
Интегрален леб, варено јајце, гриловани тиквички, гратиниран кромид, маслиново масло	

МЕЗЕ

38. КОЛБАС (300гр.)	300мкд
Свински колбас со компири и сенф на страна	
39. МОДАР ПАТЛИЌАН (300гр.)	420мкд
Модар патлиџан, свински пршут, кашкавал, дресинг	
40. БРУСКЕТИ ПЕПЕРОНИ (350гр.)	350мкд
Кулен, кашкавал, рукола, дресинг	
41. ПИТА НОВИ БЕОГРАД (350гр.)	300мкд
Парче пита со сланина, кашкавал, кисели краставички, павлака	
42. КРЦКАВО ПИЛЕШКО (300гр.)	420мкд
43. ШПАНСКИ КОМПИРИ (350гр.)	300мкд
44.ЌОФТИЊА ОД ТИКВИЧКИ (350гр.)	400мкд
3 ѓофтиња од тиквички, јајца и зачини послужени со павлака на страна	
45.МЕЗЕ ДАСКА (400гр.)	1200мкд
Пармезан, гауда кашкавал, сирење, свиснки пршут, кулен, намаз од лук, домашен леб	

ДЕСЕРТ

48. ТИРАМИСУ (200гр.)	250мкд
49. ЧИЗКЕЈК (250гр.)	250мкд
Бисквити, слатка павлака, вишни	
50. ТОРТА ОД МОРКОВ (200гр.)	250мкд
Кристализиран крем, моркови, ореви, цимет	
51. ЧОКОЛАДНО БРАУНИ (250гр.)	250мкд
Чоколадно брауни, сладок крем на страна	

Плаќањето се врши само со картичка. Готовина не се прифаќа.